



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1890

Sluzboni vesnik SR  
Makedonija

2

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 23 септември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XLI

Цена на овој број е 15 динари. – Претплатата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

616

Член 2

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

На промет на производи од точ. 2 и 3 тар. број 3 од Тарифата на основниот данок на промет (во натамошниот текст: Тарифата), основен данок на промет на производи се плаќа, и тоа:

1) на сите видови екстра цигари – пакувања од 20 парчиња, на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за цигари:

– чија цена е до 110,00 динари	44,15%
– чија цена е преку 110 динари до 120,00 динари	45,81%
– чија цена е преку 120,00 динари до 140,00 динари	51,43%
– чија цена е преку 140,00 динари 140,00 динари	61,38%

2) на сите видови цигари-пакување до 20 парчиња, на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на промет, и тоа за цигари што слаѓаат во:

– I квалитетна група	37,00%
– II квалитетна група	32,83%
– III квалитетна група	29,51%
– IV квалитетна група	12,70%

На промет на производи од точ. 2, 3, 4 и 6 тар. број 4 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

1) освежувачки газирани безалкохолни пијачки, ароматизирани сирупи и пијачки што содржат алкохол, но не повеќе од 2%	20%
2) минерални и газирани води	20%
3) природни ракии и виџаци	40%
4) други алкохолни пијачки	80%

Член 3

На промет на алкохол (етанол) од точ. 2, 3 и 4 тар. број 5 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи и тоа:

1) за производство на парфимериски и козметички производи	10 динари;
2) за крајна потрошувачка и за употреба и продажба во аптеки	110 динари;
3) за денатуриран алкохол за гориво	3 динари.

Член 4

На промет на производи од точ. 1, 2, 3 и 4 на тар. број 6 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

1) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот до 0,95 динари	10%
2) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот преку 0,95% литри до 1,6 литри	16%
3) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот преку 1,6 литри на 2,0 литри	40%
4) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот преку 2,0 литри	65%

## Член 5

На промет на производи од точ. 1 и 2 став 1 тар. број 8 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

- |   |     |
|---|-----|
| 1) парфимериски, козметички и тоалетни производи од тар. број 33.06 на Царинската тарифа (освен на промет на прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, пудери и кремове за деца, беби-масла, беби-млека, пенливи купки за деца и шампони за коса) — — — — — | 85% |
| 2) кожа од рептилии (од змија, гуштери, крокодили и др.), природни крзна (освен кожа и крзна од домашни животни) и производи од тие кож.и и крзна (облека, чевли и други производи) — —   | 90% |

## Член 6

На промет на производи од точ. 1, 2 и 4 тар. број 9 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

- |   |       |
|---|-------|
| 1) производи од сите видови и форми изработени со повеќе од 2% злато и други благородни метали (платина и др.), како и производи изработени со повеќе од 50% сребро (освен производи изработени од сребро во филиграм — — — — —   | 35%;  |
| 2) сите видови и форми часовници изработени од различни или комбинирани материјали (сидни, трпезни, рачни, џебни и др.), вклучувајќи и часовници изработени со повеќе од 2% злато, односно друг благороден материјал односно со повеќе од 50% сребро или со природен скапоцен камен и природен бисер, чија продажна цена е поголема од 10.000 динари по парче — — — — — | 82%;  |
| 3) мотори за бродови и чамци со моќност поголема од 13 KW — — — — —   | 85%;  |
| 4) украсни стоки — — — — —  | 85%;  |
| 5) природен скапоцен камен и природен бисер и предмети изработени од тој камен и бисер — — — — —  | 120%; |

## Член 7

На промет на производи изработени од небрусено или брусено кристално (оловно) стакло од тар. број 10 на Тарифата се плаќа основен данок на промет по стапка од — — — — —

## Член 8

На промет на производи од точка 2, тар. број 13 на Тарифата се плаќа основен данок на промет, и тоа:

- |   |      |
|---|------|
| 1) на промет на сурово, пржено и мелено кафе и екстракт од кафе — — — — — | 100% |
|---|------|

## Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 310

20 септември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с.р.

## 617.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ОД ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Организациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: организациите на ПТТ сообраќај), цените за услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај можат да ги формираат така што највисоките цени на услугите да изнесуваат, и тоа за:

Динари

- |  |       |
|--|-------|
| 1) обично писмо, со маса до 20 g — — — — —   | 10,00 |
| 2) обично писмо, со маса преку 20 до 50 g — —  | 15,00 |
| 3) обично писмо со маса преку 50 g а најмногу до 2 kg за секој 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 2 на овој став се зголемува за — — — — —   | 2,00  |
| 4) стандардизирано писмо со маса до 20 g —   | 10,00 |
| 5) судско писмо и писмо по самоуправни и прекршочна постапка, со маса до 20 g — —  | 10,00 |
| 6) судско писмо и писмо по управна и прекршочна постапка, со маса преку 20 g до 50 g — — — — —   | 15,00 |
| 7) судско писмо и писмо по управна и прекршочна постапка, со маса преку 50 g а најмногу до 2 kg за секој 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 6 на овој став се зголемува за — — — — — | 2,00  |
| 8) обична картичка — — — — —   | 8,00  |
| 9) стандардизирана картичка — — — — —  | 8,00  |
| 10) печатен материјал, со маса до 50 g — — —   | 3,00  |
| 11) печатен материјал со маса преку 50 g или за дел од таа маса — — — — —  | 1,00  |
| 12) препорачани писмоносни пратки со маса до 20 g — ракување — — — — —   | 12,00 |
| 13) препорачани писмоносни пратки со маса преку 20 g до 50 g — ракување — — — — —  | 16,00 |

- 14) препорачани писмоносни пратки со ма-  
са преку 50 g, а најмногу до 2 kg – за се-  
кој 50 g или за дел од таа маса, цената  
од одредбата под 13 на овој став за ра-  
кување се зголемува за — — — — — 3,00
- 15) телеграма збор — — — — — 3,00
- 16) импулс во телеграфскиот сообраќај — — — — — 2,10
- 17) претплата за телекс приклучок — — — — — 850,00
- 18) разговор од јавна телефонска говорни-  
ца — — — — — 5,00

2. Организациите на ПТТ сообраќај можат цените формираны според прописите до 31 декември 1984 година да ги зголемат, и тоа:

- 1) за вредносно писмо — — — — — до 50%
- 2) за пренос на пакети — — — — — до 70%
- 3) цените на другите поштенски, телег-  
рафски и телефонски услуги, освен на  
импулсите во телефонскиот сообраќај и  
на претплата за главен телефонски и  
двоен телефонски приклучок — — — — — до 30%

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 октомври 1985 го-  
дина.

Е. п. бр. 305  
12 септември 1985 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

618.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80) во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-

варување на увезени стоки во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/84 и 35/85), во точка 1 процентот: „6%” се заменува со процентот „7%”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 309  
19 септември 1985 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

### СОДРЖИНА :

	Страна
616. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	1405
617. Одлука за определување на највисоките цени, односно на највисокото ниво на цените на услугите од внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај — — — — —	1406
618. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки во 1985 година — — — — —	1407

